



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласи по тарифата. — Текучка сметка бр. 10-313-004 — Поштарина платена во готово.

Петок, 14 февруари 1947

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. III

Цена на овој број 3.— дин. — Преплатата за прво полугодиште изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.— — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

102.

На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ОБВЕЗНО ЗАСЕЈУЕЊЕ НА ОРАНИЦИ

Член 1

Засејуењето на ораници во рамките на сеидбенниот план е обвезно.

Забрането е да се оставуат под угар (прелог) ораници во житородни реони.

Член 2

Секое поделско стопанство односно сопственик или поседник е обвезен своите ораници да ги засее до одреден срок.

Срокот на засејуење го одредуе околинскиот народен одбор спрема сеидбените прилики. Срокот треба да се одреди така да и по истекот на рокот има достаточна време со оглед на климатските прилики, незасеаната површина да се засее (чл. 4).

Член 3

Месниот народен одбор се грижи секој сопственик односно поседник на поделско стопанство да ги засее своите ораници во одреден срок, како и да се засеат неподелените ораници од Земјишниот фонд на аграрната реформа и колонизација.

Нарочно им се ставуе во должност да помагаат на месните аграрни интересенти и колонисти кои што немаат запрежни стоки и оружја на време да го извршат засејуењето на ораниците.

Член 4

Ако сопственикот односно поседникот на стопанството не сакал да ги засее ораниците до одредениот срок ќе биде одговорен по прописите на Законот за недопуштена трговија, недопуштена шпекулација и стопанска саботажа.

Сите ораници кои што не се засеани ќе ги засеат месните народни одбори или државните претпријатија (поделски добра) и установи. Одлука за тоа кој такви ораници ќе ги засее ќе донесе околинскиот извршни одбор. Околинскиот извршни одбор може да одреди ораница да се даде во закуп. Давањето во закуп го врши месниот народен одбор кој што ја одредуе и височината на закупнината спрема месните прилики се потврда на околинскиот народен одбор.

Член 5

Сиот приход од плодовите од ораниците засеани по предниот член ги собира оној кој што ги засеал. Ако месниот народен одбор ораниците ги издал

под закуп закупнината оди во корист на месниот народен одбор.

Член 6

Одредбите на оваа уредба не се однесуат на државните поделски добра од општодржавно, републиканско и локално значење и на поделските добра на државните установи.

Член 7

Напатствија за извршуење на ова уредба издаваат министрите на поделството на народните републики во согласност со претседателот на владата на народната република.

Член 8

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството и шумарството,
др Васо Чубрилович, с. р.

103.

На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на надворешната трговија ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ОБЕЗБЕДУЕЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ НА СТОКАТА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Контингентите на стоката наменета за извоз, како и нивниот распоред на стопански претпријатија од општодржавно, републиканско и локално значење, ги одредуе Стопанскиот совет по предлог на Министерот на надворешната трговија ФНРЈ.

Член 2

Сојузните министерства и владите на народните републики преку своите министри се должни да преку производството и откупот во дадениот срок обезбедат одредени контингенти на стока и да ги стават на располагање на Министерството на надворешната трговија ФНРЈ во одреден квалитет и по одредена цена.

По исполнуењето на обвезите од ст. 1 владите на народните републики можат да вршат извоз заради обезбедуење сопствените извозни потреби.

Член 3

Поблиски одредби за спроведувањето на оваа уредба, како и обвезни напатствија во врска со оваа уредба, донесуе Претседателот на Стопанскиот совет во согласност со Министерот на надворешната трговија ФНРЈ.

Член 4

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

104.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА КОНТРОЛА И ПРОМЕТ НА ВЕШТАЧКИ
ГЈУБРИЊА

Член 1

Под вештачко гјубре се подразбираат со вештачки пат набавени хемиски материи потребни за исхрана на културните растенија.

Член 2

Спрема видот вештачкото гјубре се дели на следните групи:

- I азотно гјубре,
- II фосфорно гјубре,
- III калиумово гјубре,
- IV кречно гјубре,
- V мешано гјубре, и
- VI каталитичко и биолошко гјубре.

Член 3

Сите вештачки гјубриња домашни и увезени мораат да се подвргнат на анализа заради утврдувањето на содржината на хранливите состојки, идентичноста, чистокјата, употребивоста и потеклото.

Член 4

Сите работи околу анализата на вештачкото гјубре ги вршат заведенијата за поделски истражувања, и тоа:

- а) анализата за вештачкото гјубре на домашно производство ја врши заведението на онаа народна република на чијата територија се произведува дотичното вештачко гјубре;
 - б) анализата на увезеното вештачко гјубре ќе го врши заведението кое што ќе го одреди Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.
- Трошковите на анализата ги сноси производителот односно увозникот на вештачкото гјубре.

Член 5

Заведението за поделските истражувања после извршената анализа на домашно или увезено вештачко гјубре ќе му издаде на производителот односно на увозникот уверење за извршената анализа. Ако е вештачкото гјубре исправно производителот односно увозникот на вештачкото гјубре ќе го стави во промет прописно упаковано, пломбирано и атестирано.

Член 6

Вештачкото гјубре домашно и увезено, кое што не ќе биде објавено со Правилникот за извршување на оваа уредба, а со извршеното аналитичко испитување се установи оти е исправно, може да се стави во промет, и тоа вештачкото гјубре на домашно производство со решение на министерот на народната република, на чијата територија се произведува, а увезеното вештачко гјубре со решение на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ.

Член 7

Ако заведението за поделски истражувања установи оти домашното или увезеното вештачко гјубре е неисправно ќе го констатира тоа во уверењето за извршената анализа. Такво гјубре забрането е да се стави во промет. Производителот односно увозникот на вакво вештачко гјубре може за свој трошок да го преработи во домашните фабрики.

Член 8

Против налезот за извршената анализа недоволната странка има право на жалба во рок од 15 дена, од денот на приемот на уверењето за анализата, на министерството на поделството и шумарството на онаа народна република, на чијата територија е гјубрето произведено, а ако е во прашање увезено вештачко гјубре на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

Член 9

Контролата на промет со вештачко гјубре (да ли гјубрето во промет било претходно на анализа и сл.) ја вршат министерствата на поделството и шумарството на народните републики.

Член 10

Се забранува ставувањето во промет вештачко гјубре кое што содржи помал процент на корисни, поголем процент на штетни материи од оние кои што ќе се пропишат со правилник.

Се овластуе Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ да пропише правилник за извршување на оваа уредба.

Член 11

Оваа уредба влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството и шумарството,
др Висо Чубриловиќ, с. р.

105.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог на Комисијата за аграрна реформа и колонизација при Владата ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА ЧЛЕНОТ 7 НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НАСЕЛУВАЊА НА БОРЦИТЕ ВО ВОЈВОДИНА

Член 1

Членот 7 Уредбата на Аграрниот совет за спроведување населувањата на борците во Војводина се менува и гласи:

Населеник е должен со фамилијата да се насели на доделена му земја во рок од два месеца, сметајќи од денот на соопштувањето на одлуката за одобреното населување. Тие, на кои што им е таква одлука соопштена пред 1 јануари 1947 година, должни се да се населат до 15 март 1947 година. Со овој рок можат да се користат и оние, на кои што двомесечниот рок би им истечуел пред 15 март 1947 година.

Оној, кој што во овде пропишаниот рок не се насели, го губи правото на населување кое што му е било одобрено, а друго нема да му се одобри.

Мора да се пресели целата фамилија која што е пријавена. Ако е тоа поблиска фамилија, не може да се предвојуе така да се преселат само некои нејзини членови.

Член 2

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

106.

Врз основа членот 1 Законот за овластувањето на Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ, Владата ФНРЈ донесуе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНЕТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА УРЕДБАТА ЗА ГОЕЊЕ, ЦЕНИТЕ И ПРОМЕТОТ НА СВИЊИ ВО ЕКОНОМСКАТА 1946/47 ГОДИНА

Член 1

Членот 5 се менува така да гласи:

„Поледелците обвезни на гоње свињи по прописите на оваа уредба ќе имаат право на следни повластици:

а) што при обвезната испорачка на вишокот на царевката по Уредбата за откуп житарици во економската 1946/47 година ќе им се засмета во обвезна количина и ќе им се остави за гоње свињи следните количини на царевка: 600 кг за свињи тешки преку 145 кг жива мера; 500 кг за свињи тешки од 130—145 кг жива мера; 400 кг за свињи тешки од 115—130 кг жива мера; 300 кг за свињи тешки од 90—115 кг жива мера. Гојачите кои што не располагаат со потребни количини на своја царевка имаат право овде количини да ги купат од овластеното

претпријатие за откуп житарици по одредени цени. Потребни количини на царевка ќе им се оставаат односно ќе им се испорачуваат на гојачите дури од кога ќе заклучат договор за гоње со овластеното претпријатие и за тоа добијат прописна заклучница;

б) што ќе им се даде првенство за набавување трици по утврдена цена и тоа по 50 кг за секоја свиња оставена за гоње;

в) што ќе им се осигура набавување на сточна сол и тоа по 1,5 кг за секоја свиња оставена за гоње.

На лица и установи кои што по одредбите на оваа уредба доброволно ќе гојат свињи ќе им се осигури можност за набавување царевка потребна за гоње кај овластеното претпријатие за откуп житарици, со тоа што количината на царевка потребна за гоње ќе ја одредуваат претпријатијата, овластени за заклучување договори спрема степенот на угоеноста на свињите во моментот на заклучувањето договорот и спрема тежината на која што гојачот се обврзува оти ќе ја угои свињата. Вака утврдени количини на царевка можат да се остават односно испорачаат само на оние гојачи кои што веќе ги оставиле свињите за гоње. Свињите кои што се предмет на вака заклучен договор имаат да се жигосаат или на друг начин јасно обележат.

Покрај тоа доброволните гојачи имаат право на исти повластици во поглед на набавувањето трици и сточна сол како и поледелците обвезни на гоње.

На лицата и установите кои што по одредбите на оваа уредба доброволно ќе гојат свињи можат да им се даваат парични позајмици во износ од 2.500.— динари за секоја свиња оставена за гоње. Овие позајмици ќе ги дава овластеното претпријатие за откуп од кредитот кој што за таа цел ќе му го стават на располагање државните или приватните парични установи.

На подрачја дека е уобичаено гоње свињи со ечмен, министерствата на трговијата и снабдувањето на народните републики можат да пропишат на гојачите наместо потребни количини царевка да им се остават односно испорачат соодветни количини на ечмен“.

Член 2.

Во членот 12 се додаваат нови ставови кои што гласат:

„Владите на народните републики на чиите подрачја е обвезно гоње на свињи можат со претходна согласност на Министерот на трговијата и снабдувањето ФНРЈ да го обустават заклучувањето на договорите за гоње, доколку на нивното подрачје е остварен планот за гоње поставен од Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ.

Министрите на трговијата и снабдувањето на народните републики можат да ги овластат претпријатијата овластени за заклучување договори да при ревизијата на договорите заклучени до донесувањето на оваа уредба можат да ги раскинат сите оние договори со доброволните гојачи кои што немаат сопствена царевка за гоње свињи“.

Член 3

После членот 12 се додава нов член 13 кој што гласи:

„Владите на народните републики ако тоа потребите на исхраната го бараат можат да пропишат обвезна продавачка на маст по одредени цени за сите лица кои што колат свињи за потреби на своето домаќинство.

Владите на народните републики одредуваат количини на маст кои што се тие лица должни да ја продадат на овластените претпријатија за откуп, со тоа да тие количини не можат да бидат поголеми од: 2 кг маст за секоја ваклана свиња до 100 кг жива мера;

4 кг маст за секоја заклана свиња до 150 кг жива мера;

6 кг маст за секоја заклана свиња до 200 кг жива мера;

8 кг маст за секоја заклана свиња до 250 кг жива мера, а над оваа тежина по 3 кг маст за секој натамошни 50 кг жива мера.

Член 4

Членовите 13 и 14 постануат членови 14 и 15.

Член 5

Со оваа уредба се ставуе во сила Напатствието за начинот на купуачка царевка за гоее свињи од обвезните вишкови број 76311 од 21 септември 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 77/46).

Член 6

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 февруари 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трговијата и снабдуењето,
др Заим Шарац, с. р.

107.

Врз основа на членот 24 и чл. 9 ст. 2) Девизниот закон донесуам

НАРЕДБА

ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ДЕВИЗНАТА КОНТРОЛА ОД НАДЛЕЖНОСТА НА БАНКОВНО-ВАЛУТНОТО ОДДЕЛЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИИТЕ ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ

Сите работи на Девизната контрола, кои што спаѓале во надлежност на Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ, по прописите на Девизниот правилник, наредбите и специалните решења, преминуат, почнуејќи од 1 февруари 1947 година во надлежност на Народната банка ФНРЈ.

VII бр. 2202

31 јануари 1947 година

Белград

Заст. Министер на финансите,
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

108.

На основа чл. 114 ст. 3 и чл. 51 ст. 2 Законот за меница, издавам

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУЕЊЕ КУРТАЖАТА

Куртажата која што ја обвакја повратната меница во смисла на чл. 51 ст. 2 Законот за меница, се утврдуе на $\frac{1}{2}\%$ од меничниот износ — но не помалу од 20.— нити повеќе од 100.— динари по една меница.

VII бр. 836

29 јануари 1947 година

Белград

Заст. Министер на финансите,
Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

109.

На основа чл. 4 Уредбата за трошковите на управата и трошковите на продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење, Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА НОРМИРАНИТЕ ТРОШКОВИ НА УПРАВАТА И ПРОДАВАЧКАТА ВО ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТО-ДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

1) Во нормираните трошкови на управата и продавачката на претпријатијата, во смисла на чл. 1, 2 и 3 Уредбата за трошковите на управата и трошковите на продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење, влегуат:

а) Нормирани трошкови на управата и продавачката на претпријатието, одредени во постоток од средните трошкови на производството, за поедини групи производи,

б) Допринос на административно-оперативниот раководач на претпријатието (на генералната или главната дирекција односно главната или сојузната управа).

Овој допринос се утврдуе на 1% за индустриски производи, а на 0,50% за рударски производи, од средните трошкови на производството, кај државните рударски и индустриски претпријатија од општодржавно значење.

Доприносот на претпријатијата од републиканско значење на земските управи, ќе го утврдуат владите на народните републики.

в) Нормираниот износ на трошковите наменет за стипендии, научни изучуења, курсеви, школа и стручно обучуење на кадри.

Овие нормирани износи на трошковите за кадри, за поедини групи производи, изнесуат во постоток од просечните трошкови на производството:

производи на прехранбена индустрија — —	0,30%
кожни и гумени обувки, гуми и производи од гума — — — — —	0,70%
преработени кожи — — — — —	0,70%
текстилни производи — — — — —	0,50%
дрво и производи од дрво — — — — —	1,30%
градежен материјал — — — — —	1%
производи на метало-преработувачката индустрија — — — — —	1,25%
производи на електроиндустријата — — — — —	1,5%
производи на хемиската индустрија — — — — —	1%
производи на рударството — — — — —	1,20%

За групи производи необнати со горната номенклатура, а за чието планирање и одредуење на цените се надлежни органи на народните републики, споменатиот износ ќе го пропишат владите на народните републики.

Горниот износ се дели на три дела: 25% оди на претпријатието, најмалку 50% оди на административно-оперативниот раководач на претпријатието (на генералната или главната дирекција односно на главната или сојузната управа), а до 25% на надлежното сојузно производствено министерство.

Доколку поедини претпријатија по планот треба да поарчат помалу или повеќе но што им е овозможено со горе назначените износи, ќе ја засметаат разликата со својот административно-оперативниот раководач (со генералната или главната дирекција односно главната или сојузната управа).

2) Покрај елементите од точ. 1 на оваа наредба, во нормираните трошкови на управата и продавачката на претпријатието влегуат и средните тран-

спортни трошкови на претпријатието, а во смисла на одделно напатствие.

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавувањето.

С. бр. 3104

8 февруари 1947 година

Белград

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

110.

На основа чл. 6 и 9 Уредбата за единствените цени, во врска со чл. 2 Наредбата за утврдување групи на производи и услуги за кои што ќе се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија односно на откупната цена, Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ПРОДАВАЧКАТА НА МАЛО СА ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТУАЧКИ

I. — За тутунските преработуачки се одредуваат следните единствени цени во продавачка на мало на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија:

1) Сегашна изработуачка

Цигарети:

	Динари за 1000 парчиња
Јадран — — — — —	1.500.—
Македонија — — — — —	1.000.—
Херцеговина — — — — —	1.000.—
Дрина — — — — —	1.000.—
Триглав — — — — —	1.000.—
Морава — — — — —	800.—
Козара — — — — —	800.—
Сутјеска — — — — —	700.—
Зета — — — — —	450.—
Ибар — — — — —	400.—
Драва — — — — —	350.—
Сава — — — — —	300.—

Сечен тутун:

	Динари за 1 килограм
Требињац — — — — —	2.000.—
Зетски — — — — —	350.—
За лула — — — — —	150.—

Цигари:

	Динари за 1000 парчиња
Порторико — — — — —	3.000.—
Кратки домашни — — — — —	2.000.—
Цигарилос — — — — —	2.000.—

	Динари за 1 килограм
Тутун за жвакање — — — — —	150.—

Динари
за 1
килограм
90.—

Бурмут — — — — —

Колекција на цигари:

1 кутија со 80 парчиња цигари — Динари 200.—
2) поранешна изработуачка:

Цигарети:

	Динари за 1000 парчиња
Енео и Мостар — — — — —	1.000.—
Неретва, Биоково, Учка, Вардар — — — — —	800.—
Херцеговина, промер 7 мм. — — — — —	7.00.—
Прилеп, Мосор, Партизан, Истрија — — — — —	450.—
Борац и Босна — — — — —	400.—
Партигјани, Динара, Стела фоса, Раша — — — — —	350.—
Врбас — — — — —	300.—

II. — Горните цени пресметани на единица или на помали количини, во уобичаено пакување, ќе се применуваат и во продавачка на количини помали но што се наведените во претходниот став.

III. — Досегашните работи за продавачите на големо и на мало остануваат во важност до донесувањето на одделно решење.

IV. — Оваа наредба влегуе во сила на 10 февруари 1947 година од кој ден тутунските преработуачки имаат да се продаваат по цените од оваа наредба.

С. бр. 3105

9 февруари 1947 година

Белград

Претседател на Стопанскиот совет
на Владата ФНРЈ,
Борис Кидрич, с. р.

111.

На основа чл. 39 Правилникот за потрошувачките документи за снабдување со рационарани животни намирници и потреби за домаќинствата бр. 74528 од 13 септември 1946 година пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ЗАВЕРКА НА ПОТРОШУАЧКИТЕ УВЕРЕЊА НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НИВНОТО БОЛУЕЊЕ

1) Работниците и намештениците осигурени кај Државниот завод за социјално осигурување кои што ќе се разболат или повредат за време на запослувањето, имаат, за сето време на болувањето односно додека не ќе се утврди степенот на смалувањето на нивната работна способност, право на потрошувачки документ за снабдување со рационарани животни намирници на онаа потрошувачка категорија, во која што биле разврстани пред болеста или несреќата во работата

Ова право им припаѓа на работниците и намештениците под услов, да од установата на социјално осигурување примаат хранарина и тогаш кога од работодавачот не примаат надница или плата односно разлика.

2) Одговорниот раководач на претпријатието (заведението), на установата или организацијата во кои што овие лица биле на работа пред оболуењето односно несреќјата во работата, ќе ги завери нивните потрошувачки уверења за сето време на болуењето, односно додека не ќе им се утврди степенот на смалената работна способност врз основа на болничката листа на установата на социалното осигурување. При заверката раководачот е должен точно да го означи занимавањето и врстата на работата односно должностите кои што овие лица ги вршеле пред болеста односно несреќјата во работата.

3) На работниците и намештениците кои што по истекнатото болуење повторно ќе се запослат, одговорниот раководач на претпријатието, установата или организацијата во кои што се на работа ќе ги завери во потрошувачкото уверење нивното занимавање, врстата на работата односно должностите кои што фактички ги вршат.

Ако е нивната работна способност смалена и ако тоа смалување дава право на потрошувачки документ од поголема категорија во што им припаѓа спрема врстата на работата односно должностите кои што ги вршат, раководачот ќе го завери во потрошувачкото уверење процентот на смалената работна способност врз основа на решењето на филиалата на Државниот завод за социално осигурување.

Доколку овие лица не се запослени заверката има да се изврши по чл. 12 Правилникот за потрошувачки документи за снабдување со рационарани животни намирници и потреби на домаќинствата.

4) Ова напатствие влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 3288

25 јануари 1947 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др Заним Шарац, с. р.

112.

На основа чл. 3 Уредбата за трошковите на управата и трошковите на продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење, во согласност со Сојузната планска комисија, Министерството на индустријата ФНРЈ донесе

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НОРМИРАНИТЕ ТРОШКОВИ НА УПРАВАТА И ПРОДАВАЧКАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ГРУПИ ПРОИЗВОДИ НА КОИ ШТО ИМ СЕ ОДРЕДУВАТ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1) За долу наведените групи производи се одредуваат следните постоци на нормирани трошкови на управата и продавачката на претпријатието:

група производи:

Трошкови на управата и продавачката (во % од просечните трошкови на производството):	
Шекјер, скроб, скробни шекјер, скробни	
сируп, декстрин, чириш — — — — —	6%
шпиритус, квасец — — — — —	8%
уља за јадење, мрсни киселини — — — — —	4%
пресно месо, маст и меснати преработувачки — — — — —	5%
кекс, тестенини — — — — —	6,5%
пиво — — — — —	9%
шекјерчиња — — — — —	4%
чоколадо — — — — —	2%

група производи

Трошкови на управата и продавачката (во % од просечните трошкови на производството):

марк од овоштие — — — — —	2%
варен патлиџан, конзервирано вокје, зарзават во лименки — — — — —	5,5%
сушено вокје и зарзават — — — — —	3,5%
првен пипер — — — — —	4,5%
ликери и алкохолни пијалаци — — — — —	6%
серум против свинска чума — — — — —	3,5%
реонски дирекции за откуп тутун — — — — —	1%
преработувачки од тутун — — — — —	3%
алкохолни опет — — — — —	6%
сурогати на кафе — — — — —	9%
други производи на прехранбена индустрија — — — — —	6%
мелничарска индустрија — — — — —	8%
обувки — — — — —	2,5%
гума и производи од гума — — — — —	4%
чисто свилено предиво (филатура) — — — — —	3%
каделни и ланени ткаенини — — — — —	2,5%
виткана кадела — — — — —	2%
преработени кожи — — — — —	4%
виткан лан — — — — —	2%
памучни сектор — — — — —	3%
волнен сектор — — — — —	2,5%
танинско и целулозно дрво — — — — —	6%
обловина за фурнирање — — — — —	3%
обло тврдо дрво — — — — —	5%
обло меко дрво — — — — —	6%
тесано тврдо дрво — — — — —	4,5%
тесано меко дрво — — — — —	5%
цепено дрво — — — — —	4%
сечено тврдо дрво — — — — —	3,5%
сечено меко дрво — — — — —	4,5%
шпер и панел плочи — — — — —	6%
фурнири — — — — —	5,5%
паркети — — — — —	6%
кора од шишка и руево лисје — — — — —	3,5%
палидрвца — — — — —	7%
амбалажа — — — — —	5%
намештај — — — — —	5%
цемент — — — — —	3,5%
шамот, гипс, штукатур — — — — —	9%
кровна хартија — — — — —	4,5%
барит, камени коцки и гранитни блокови и ивичијаци — — — — —	7%
тел и изработувачки од тел — — — — —	6%
потков железен, градежен оков — — — — —	8%
шрафоска роба, заковици — — — — —	7%
железен лив, одливци — — — — —	10%
метални лив, градежен оков и одливци — — — — —	4%
алат — — — — —	7%
справи — — — — —	6%
машини — — — — —	4%
црна лимена стока, штедњаци и пекји — — — — —	6%
садови — — — — —	5%
други производи на метало-производувачка индустрија — — — — —	6%
електрични проводници, изоловани цевки — — — — —	2,5%
електро инсталациони материјал — — — — —	8%
сијалици — — — — —	10%
батерии и акумулатори — — — — —	7%
електрични машини и апарати — — — — —	4%
метална-ваљана и влечена стока — — — — —	3%
други производи на електро-индустрија — — — — —	4%
супер-фосфат — — — — —	3%
сапуни и глицерин — — — — —	4%
средства за заштита на растенија — — — — —	5%
сода — — — — —	8%
сумпорна и солна киселина — — — — —	6,5%
уљани бои и лакови — — — — —	4%
уља и мазива — — — — —	6,5%

група производи:

Трошкови на управата и продавачката (во 1% од просечните трошкови на производството):

хемиска преработувачка на животињски отпац	5%
сува дестилација	7,5%
танин	5%
шупљиво стакло	9%
равно стакло	5,5%
електро-хемиска индустрија	4,5%
целулоза, дрвовина	4%
лепенка и папир	3%
медицински и ветеринарски производи и лекови (сем серум против свињска чума)	2%
медицински инструменти	6%
парфимериски и козметички производи	4,5%
земјани (суви) бои	5%

2) Постоите на трошковите на управата и продавачката на претпријатието од точката 1) на ова решение, се засметуат од средните трошкови на производството и претставуат елемент од точката 1 став а) Наредбата за нормираните трошкови на управата и продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење.

3) Ова решение влегуе во сила со денот на објавуењето.

Бр. 8677
10 февруари 1947 година
Белград

Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

113.

На основа чл. 3 Уредбата за трошковите на управата и трошковите на продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење во согласност со Сојузната планска комисија, Министерството на рударството ФНРЈ донесе

РЕШЕЊЕ

ЗА ОДРЕДУЕЊЕ НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ НА УПРАВАТА И ПРОДАВАЧКАТА НА РУДАРСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ГРУПИ ПРОИЗВОДИ НА КОИ ШТО СЕ ОДРЕДУАТ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1) За наведените групи на производи се одредуат следни постоици на нормирани трошкови на управата и продавачката на претпријатијата:

Групи производи:

Трошкови на управата и продавачката (во % од средните трошкови на производството)

јаглен камени	4%
јаглен мрк	4,5%
лигнит	5%
руди на железо, маган, пирит	8,5%
производи на високи пекји	4%
производи на ваљаници и челичани	2,5%

група производи:

Трошкови на управата и продавачката (во 1% од просечните трошкови на производството):

антимон	6%
цинк	2,75%
бакар	1,5%
боксит	8,5%
бром	3,80%
алуминиум	4,15%
олово	5,5%
оловни концентрат	6,30%
нафта	10%
магнезит	6%
азбест	10%
глина	5%
синтер магнезит	3%
каолин	8%
мермер	10%
сол	10%
талк	9%
кварц песок	4,5%

2) Постоите на трошковите на управата и продавачката на претпријатието од точ. 1 на ова решение се засметуат од просечните трошкови на производството и претставуат елемент од точката 1 став а) Наредбата за нормирани трошкови на управата и продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење.

3) Ова решение влегуе во сила со денот на објавуењето.

Бр. 238
10 февруари 1947 година
Белград

Министер на рударството,
Бане Андрејев, с. р.

ОДЛИКОВАНИЈА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ
решил

да се за особени заслуги во обнова на земјата, како и за работа на зацврстување пријателските односи меѓу полскиот народ и народите на Југославија одликуат

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

Пољска младинска трудова бригада.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

Малиновски Станислав командант на пољската бригада.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ III РЕД:

Скута Јан, Вилитек Хуберт и Кула Маријан.

Бр. 595

5 ноември 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 23—24 од 6 декември 1946 година објавуе:

Одлука за надлежноста на Президиумот на Уставотворната скупштина на Народната Република Црна Гора;

Пословник на Уставотворната скупштина на Народната Република Црна Гора

Правилник за организација и работењето на домите на учениците во стопанството на територијата на Народната Република Црна Гора;

Правилник за начинот на исплатата инвалидските принадлежности и водењето евиденција на инвалидските принадлежности;

Правилник за извршување Уредбата за установување правото на пензија и пензионисање службениците од бившите административно-политичките самоуправни единици на подрачјето на Народна Република Црна Гора;

Правилник за измена и дополнувањето на Правилникот за надокнада трошковите за службени патувања и селидби на земските службеници и службениците на другите установи на Федерална Црна Гора;

Правилник за дополнување Правилникот за работењето на околските здравствени станици, народните болници, леčiliшта и опоравилишта;

Одлука за одредување претпријатија од републиканско значење;

Решење за теренскиот додаток;

Напатствие за исплата аконтациите на пензии на пензионисаните службеници, на фамилиите на умрелите службеници и пензионери на Народна Република Црна Гора.

Во бројот 2 од 15 јануари 1947 година објавуе:

Одлука на Уставотворната скупштина на Народна Република Црна Гора за прогласување Уставот на Народна Република Црна Гора.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 5 од 29 јануари 1947 година објавуе:

Правилник за внатрешната организација и работењето на Президиумот на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина;

Уредба за начинот на оснивањето на кооперации, нивните правила и уписот во кооперативен регистер;
Уредба за трошковите на тргувањето на големо и на мало за државните трговски претпријатија од ре-

публиканско и локално значење кои што не работат и со артикли за кои што се одредени единствени продавачки цени на мало со важност на целата територија на државата;

Уредба за Проектантскиот биро на Министерството на индустријата и рударството на Народна Република Босна и Херцеговина;

Уредба за Фондот на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните градежни претпријатија од локално значење;

Решење за одредување постотокот на општите трошкови на режијата на државните угостителски претпријатија од републиканско значење.

СОДРЖАЈ:

Страна

102. Уредба за обезбедно засејување ораници —	157
103. Уредба за обезбедување контингентите на стоката наменета за извоз — — — — —	157
104. Уредба за контрола и промет на вештачки гјубриња — — — — —	158
105. Уредба за измена членот 7 Уредбата за спроведување населувања барците во Војводина — — — — —	159
106. Уредба за измените и дополнувањата на Уредбата за гоеење, цените и прометот на свињи во економската 1946/47 година — —	159
107. Наредба за пренесување девизната контрола од надлежноста на Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ, во надлежност на Народната банка ФНРЈ — — — — —	160
108. Наредба за утврдување куртажата — — —	160
109. Наредба за нормирање трошковите на управата и продавањата во државните рударски и индустриски претпријатија од општодржавно и републиканско значење —	160
110. Наредба за единствените цени во продавачка на мало со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија за тутунски преработувачки —	161
111. Напатствие за заверка потрошувачките уверања на работниците и намештениците за време на нивното болување — — — — —	161
112. Решење за одредување нормирани трошкови на управата и продавањата на индустриските претпријатија за групи производи на кои се одредат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија —	162
113. Решење за одредување нормирани трошкови на управата и продавањата на рударски претпријатија за групи производи на кои што се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија —	163